

Прекинат штрајкот во образованието. По четири часа преговори на Претседателството на СОНК со ресорните министерства постигната е согласност за барањата на Синдикатот на образованието, науката и културата.

Ресорното Министерство и СОНК треба да се договорат и како ќе се одработува изгубената настава.



Пишува:  
Милева ЛАЗОВА



По десетдневни натегнувања, обвинувања, манипулации конечно се стави крај на штрајкот во просветата. Учениците повторно се на настава. Ваквата одлука следуваше по потпишувањето на усогласената спогодба меѓу лидерот на СОНК, Дојчин Цветановски, и владините претставници - министерот за образование Перо Стојановски, министерката за култура Елизабета Канчевска Милевска и заменик-министерот за труд и социјала Спиро Ристовски. Одлуката за прекин на штрајкот била прифатена од поголем дел од членството на Советот на СОНК.

Со спогодбата се усогласуваат колективните договори, зголемувањата за храна, како и трансформацијата на работниот однос од определено на неопределено време.

"Колективниот договор за основно образование и колективниот договор за средно образование да се склучат веднаш, а во делот на платите примената да почне од 1.1. 2010 година", беше кажано на средбата.

"Под 1.1. - преговорите за колективниот договор за дејноста згрижување и

воспитување деца, колективниот договор за високо образование, колективниот договор за наука и колективниот договор за култура да почнат веднаш по склучувањето на оваа спогодба", истакна Цветановски.

Договорено е храната и превозот со зголемување од 900 денари да почнат да се исплатуваат од први јуни 2009 година, а до крајот на март идната година да се потпишат и договорите на вработените од определено на неопределено време. Од јуни следната година просветарите ќе добиваат по 3.200 денари за хранарина, која ќе им биде пресметана во платите. Тоа беа клучните точки на кои инсистираше СОНК.

Министерот за образование, Перо Стојановски, вели дека преговорите со СОНК траеле подолго, со цел да се изнајде вистинско решение.

"Сè она што беше поставено како дилема, сè она што беше поставено како неможност за реализација, дали поради некое законско решение, беше дискутирано, се бараше начин како и на кој начин да се изнајде решение, сепак да не биде ништо од овие предвидени работи

## КОЛЕКТИВНИ КОРИСТНИ



Во деновите кога кулминираше штрајкот Цветановски го повика Бранимир Штрукељ, член на Извршниот одбор, највисокото тело на Интернационалата за образование, и претседател на Синдикатот на наставници во Словенија. На средбата со СОНК Штрукељ потенцираше дека Интернационалата за образование со седиште во Брисел го поддржува штрајкот и е загрижена од притисоците кои се вршат врз наставниците и останатиот персонал, за тој да биде прекинат. Тоа не е прифатливо за европскиот социјален модел.

"Штрајкот е право на секој вработен. Тој е последно оружје кое работниците го имаат за одбрана на своите права кога сите други средства и методи се истрошени. Штрајкот е болен за сите, но силно веруваме дека СОНК ги искористи сите можни средства за тој да се избегне. Особено е важно да

се изнајдат решенија кои ќе бидат прифатливи за двете вклучени страни, но кои ќе бидат прифатливи за сите други страни - учениците, родителите, за доброто на сите".

Како синдикален лидер на просветните работници во Словенија, тој рече дека кога во неговата земја се објавува штрајк училиштата се затворени и дека без согласност на Синдикатот никој не смее да влезе во објектите.

"Во време на штрајк синдикатот е одговорен за безбедноста и за имотот на училиштата. Тој не познава друг начин на штрајк освен неработење на наставниците", рече Штрукељ.

Интернационалата со писмо се обратила и до премиерот Никола Груевски во кое изразила загриженост поради драстично променетата состојба меѓу двата партнера во преговорите.



Нормално, во текот на штрајкот се очекуваше и појавување на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски. Тој, имајќи истовремено разбирање за нивните позиции, ги замоли просветните работници да продолжат со наставата и да имаат разбирање за состојбата во која се наоѓа државата. Истовремено, премиерот Груевски ги осуди сите видови притисоци и обиди на политичките партии за манипулација со просветните работници и обиди за политичка злоупотреба на нивните барања. Претседателот на Владата на Република Македонија упати апел за итен почеток на наставата во оние училишта во кои сè уште не е почната и ја потенцира определбата на Владата да продолжи да инвестира во образованието и во квалитетот на образовниот процес, зашто тоа е гаранција за успешна и просперитетна иднина на идните генерации и на државата.

# ВЕН ДОГОВОР ВО А ПРОСВЕТАРИТЕ

тановите од културата.

Можеби претходната средба која се реализира меѓу СОНК и Владата, по што тогаш лидерот на Синдикатот на образование, наука и култура, Дојчин Цве-



Родителите, кои веќе не можеа да се воздржат и да гледаат од страна што се случува со нивните деца, се вмешаа во штрајкот. Дел од нив протестираа пред едно основно училиште во Кисела Вода и бараа нивните деца да почнат да одат на часови.

Загрижени прашуваа: Како ќе ги испрашуваат децата? Како ќе им го предадат материјалот, кој ќе страда тука?... И во Тетово родителите протестираа пред Општината, барајќи почеток на наставата. Директорите на неколку основни училишта континуирано ги повикуваа учениците да дојдат на редовна настава, со образложение дека учениците доволно изгубиле од воспитно-наставниот процес. Во некои училишта, пак, се одвиваше настава, но со скратени часови, додека целодневната настава се одвиваше нормално. Во повеќе скопски основни училишта од понеделникот почна редовно да се одвива наставно-образовниот процес. А Регионалниот одбор на СОНК од Штип прв соопшти дека сите основни и средни училишта и детски градинки ќе почнат со редовна работа, потенцирајќи дека и натаму му даваат целосна поддршка на Советот на СОНК за сите негови барања и одлуки.

во колективниот договор на штета на просветните работници и на штета на членовите на Синдикатот. Мислам дека ги направивме најдобрите колективни договори досега во делот на образованието и мислам дека ќе бидат доволен пример, како урнек, како и на кој начин треба да се изготвуваат колективните договори", додаде министерот Стојановски.

Во изминатите 10 дена додека траеше штрајкот, дел од училиштата под при-

тисок на директорите, градоначалниците, просветните инспектори пред време го прекинаа, но тој сепак официјално заврши со средбата и договорот меѓу засегнатите страни. Со потпишувањето на спогодбата тоа значеше дека веднаш од утредента почнува редовна работа во сите установи кои беа во штрајк. Значи, редовна работа во градинките, редовна настава во основните и во средните училишта и редовна работа во ус-

тановски, соопшти дека двете страни ги приближиле ставовите, беше најавено дека сепак ќе дојде до позитивно решение.

По првата средба Цветановски изјави:

"Направивме обид и мислам дека полесно се доближуваме до изнаоѓање заемно прифатливо решение за причините за штрајкот, но сè уште не можам да кажам дали сме блиску или далеку од решение, и затоа штрајкот продолжува".



**D.A. ADNAN REISEN  
STUTTGART**

**Informacii od 900 до 2100**  
**Büro Stuttgart**  
 Tel. 0711 / 8 17 78 72  
 Fax 0711 / 8 17 78 73  
 Mobil 0171 / 5 46 32 20  
[www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)



**70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH**



**FREIBURG**  
 OFFENBURG  
 KARLSRUHE  
 STUTTGART  
 ULM  
 AUGSBURG  
 MÜNCHEN  
 KUMANOVO  
 SKOPJE  
 GOSTIVAR  
**KICEVO**  
 VERBINDUNG MIT  
 SPOJUVANJE SO  
 STRUGA PRILEP  
 OHRID BITOLA

**Adnan Reisen**  
**Büro Kičevo**  
 Tel./Fax: 045 / 228 630  
 Mobil 075 / 742 721  
 070 / 711 788  
**Büro Freiburg**  
 Tel. 0761 / 500 235  
 Mob. 0170 / 411 76 93  
**Büro Offenburg**  
 Tel. 0781 / 17 48  
 Sekoja sreda, petok i nedela  
 Germanija - MAKEDONIJA  
 Sekoja sreda, sabota i nedela  
 Makedonija - GERMANIJA